



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 6 март 1953
Број 5
Година IX

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-T-166.

✓ 24

На основа член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ФИЛМСКИ АРХИВ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се укинува Државниот филмски архив на Народна Република Македонија.

Член 2

Работите на укинатиот Државен филмски архив, како и сета негова имовина и права и обврски се пренесуваат на Државната архива на Народна Република Македонија во Скопје.

Член 3

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба донесува Советот за просвета, наука и култура.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“ на кој ден престанува да важи Уредбата за оснивање на Државен филмски архив на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 6/52 год.).

Број 83 од 3-II-1953 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура,
Д. Цамбаз, с. р.

25 ✓

На основа чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНОС НА ДЕТСКИОТ ДОМ „АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЌ“ И СТАРСКИОТ ДОМ ВАЛАНДОВО НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГЕВГЕЛИСКА ОКОЛИЈА

1. Се пренесуваат на Народниот одбор на Гевгелиска околија установи и тоа:

а) Детскиот дом „Александар Ранковиќ“ — Валандово; и

б) Старскиот дом — Валандово.

2. Народниот одбор на Гевгелиска околија се прогласува и за оснивач на овие установи.

3. Овие установи се пренесуваат со инвентарот, како и стручниот административен и помошен персонал.

4. За спроведување на ова решение ќе се грижи Советот за народно здравје и социјална политика на Владата.

5. Ова решение влегува во сила од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Број 84 од 3-II-1953 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за народно здравје и
социјална политика на Владата,
Вера Ацева, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 7717 од 2-ХП-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 43, рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Државно земјоделско сточарско стопанство „Овче Поле“ со седиште во село Ерцелија.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 618 од 6-VI-1952 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: а) производство на сите земјоделски производи (култури) и б) одгледување на едер и ситен добиток, говеда, овци, свињи, како и птици за приплод и консумација.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Санде Арсов, во границите на овластувањето.

Бр. 7717/52 од Народниот одбор на Овчеполска околија — Штип. (429)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 8871 од 28-X-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 15, претпријатието под фирма: Претпријатие за метални производи „Браќа Кошулчеви“ со седиште во Титов Велес.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 14563 од 31-XII-1947 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Предмет на работата на претпријатието е: метален намештај и метални производи.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Методије Демниевски, во границите на овластувањето.

Бр. 8871/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија. (432)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 9147 од 3-XI-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 17, претпријатието под фирма: Дрвно индустриско претпријатие „Димче Мирчев“ со седиште во село Градско.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 2984 од 16-I-1952 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Предмет на работата на претпријатието е: механичка преработка на дрво и граѓевинска столарија.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Фердин Босилков и комерцијалистот Борис Босилков, во границите на овластувањето.

Бр. 9147/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија. (433)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 8733 од 27-X-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 16, претпријатието под фирма: Свиларски комбинат „Нонча Камишева“ со седиште во Титов Велес.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1935 од 5-VI-1950 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на свила, свилени конци и свилени ткаини.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Андро Начаров, шефот на комерцијално финансиот сектор Глигор Јаниќ и книговодителот Васил Андов, во границите на овластувањето.

Бр. 8793/52 од Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околија. (434)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 14898 од 4-XII-1952 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 7, претпријатието под фирма: Градежно претпријатие за градење на железнички пруги „1 мај“ со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1234/52 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: изградба на железнички пруги.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Боро Блажевски.

Бр. 14898/52 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија. (15)

На основа решението на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8212 од 26-XII-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 44, рег. бр. 24, претпријатието под фирма: Претпријатие за откуп, преработка и продажба на тутун со седиште во Штип.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија — Штип бр. 7998 од 17-XII-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да откупува, преработува и продава тутун.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата ќе ја потпишуваат директор Михаил Т. Кавраков и книговодителот Стојан П. Здравевски, во границите на овластувањето.

Бр. 8212/52 од Народниот одбор на Овчеполска околија — Штип. (16)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 261 од 14-I-1953 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 45, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Фабрика за предиво и памучни тканини „Македонка“ со седиште во Штип.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1402 од 12-VI-1951 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на памучно предиво и памучни тканини.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петар Кавраков, во границите на овластувањето.

Бр. 261/53 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија. (19)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 11839 25-X-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 22, претпријатието под фирма: Претпријатие за уредување и пошумување на порои „Водно“ со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 885 од 13-III-1950 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: уредување на порои, буици и подигање на ветрозащитни појаси, пошумување на поројните периметри, ресурекициони сечи во поројните периметри.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот инж. Тодор Ангелков.

Бр. 11839/53 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија. (11)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 14669/52 година, записано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 20, рег. бр. 20, претпријатието под фирма: Претпријатие за уредување и пошумување на порои „Охридско Езеро“ со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9548 од 19-VIII-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: уредување на порои, пошумување на поројните периметри, произведување на шумски фиданки и собирање на шумско семе за сопствените потреби.

Претпријатието се наоѓа под стопанска управа на Народниот одбор на Охридска околија.

Претпријатието полноважно ќе го потпишува, задолжува и раздолжува директорот Никола Богданов.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14669 од 18-XII-1952 година. (8)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 11930 од 4-VI-1952 година, записано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 104, ред. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие — Книжара „Култура“ со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола, донесено на IV-то редовно заседание, одржано на ден 11-II-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да тргува со разни книги и со секаков вид книжарски артикли и школски прибори.

Претпријатието е под стопанска управа на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Георги Наумовски, во границите на овластувањето.

Бр. 11930/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола (196)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 7179 од 7-XI-1952 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 42, рег. бр. 22, претпријатието под фирма: Државно сточарско стопанство „Црвена Свезда“ со седиште во село Тричешми.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 294 од 6-II-1951 година, а со решението бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: а) да ја користи расположивата земја со засејување на корисни земјоделски производи; б) да одгледува ситен и крупен добиток и в) да произведува потребен фураж за исхрана на добитокот.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Љубен Радев, во границите на овластувањето.

Бр. 7179/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија (424)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 14785/52 година, записано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 19, рег. бр. 19 претпријатието под фирма: Транспортно претпријатие за автобуски и езерски сообраќај со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Охридска околија бр. 12458 од 22-X-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: транспорт на патници и стока по суво и по езеро.

Претпријатието се наоѓа под стопанска управа на Народниот одбор на Охридска околија.

Претпријатието полноважно ќе го потпишува, задолжува и раздолжува директорот Асеф Димко.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 14785 од 17-XII-1952 год.

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина, Битола, бр. 20629 од 18-X-1952

година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 106, рег. бр. 2, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за откуп, преработка и трговија со алкохолни пијалоци и угостителство „Неолица“ со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина, Битола, бр. 20617 од 6-X-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на алкохолни пијалоци; преработка на јаки алкохолни пијалоци; трговија со и без алкохолни пијалоци; оснивање и уредување на хотели, ханови, ресторанти, ахчилници и бифиња.

Претпријатието е под стопанска управа на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Веле Јозановски.

Бр. 20629/52 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Битола (388)

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 8798 од 9-IX-1952 година, уписано е во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 3—4, рег. бр. 2, установата под фирма: Околинско шумско стопанство со седиште во Кавадарци.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 7830 од 9-IX-1952 година.

Предмет на работата на установата е: уредување, подигнување узгој, обнова и искористување на шумите и пасиштата, со пошумување и мелорација на земјиштето.

Установата ќе ја потпишуваат директорот Кочо Паунов и режисерот Зора Илчевска.

Бр. 8798/52 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија — Кавадарци (425)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРТ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7170 од 24-X-1952 година, Претпријатието на Свиларски комбинат со седиште во Титов Велес се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 7170/52 од Министерството за финансии на НРМ (299)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7033 од 17-X-1952 година Претпријатието за преработка и експлоатација на лискун „Моминог“ со седиште во Прилеп се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е прене-

сено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Бр. 7033/52 од Министерството за финансии на НРМ (330)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6977 од 14-X-1952 година Метален завод „Тито“ со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6977/52 од Министерството за финансии на НРМ (334)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6990 од 16-X-1952 година Претпријатието за кожни и гумени производи со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6990/52 од Министерството за финансии на НРМ (335)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6942 од 14-X-1952 година Претпријатието за производство и унапредување на риби и рибни производи „Преспа“ со седиште во село Перово се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Преспанска околија.

Бр. 6942/52 од Министерството за финансии на НРМ (367)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7013 од 16-X-1952 година претпријатието Рудник за манган „Цер“ со седиште во Кичево се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Кичевска околија.

Бр. 7013/52 од Министерството за финансии на НРМ (376)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7203 од 5-XI-1952 година, Шумското индустриско претпријатие „Чеплес“ со седиште во село Богомила се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 7203/52 од Министерството за финансии на НРМ (385)

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение бр. 9426 од 3-X-1952 година на Народниот одбор на Тиквешка околија Миле Панов, назначен е за директор на Околинската економија „Трајче Тевфов“ со седиште во село Манастирец и на должност стапил на 1-X-1952 година од која дата има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Боро Гелев и од 1-X-1952 година му престанува правото фирмата да ја потпишува

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 9425 од 3-X-1952 година (402)

Со решение на Општинскиот народен одбор во Струга бр. 1865 од 5-X-1952 година Петар В. Матевски назначен е за директор на Угостителското претпријатие „Караорман“ со седиште во Струга и на должност стапил на 5-V-1952 година од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Владо Димоски, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Од Народниот одбор на Охридска околија, бр. 12395/52 (418)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина-Прилеп бр. 185 од 10-XII-1952 година Христо Биџовски, досегашниот директор на Мермерната индустрија-Прилеп, разрешен е од должност и од 1-XII-1952 година му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Со истото решение назначен е за директор Александар Спирковски и на должност стапил на 1-XII-1952 година, од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Од Народниот одбор на Градската општина-Прилеп, бр. 19652 од 11-XII-1952 година (431)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 13688/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 555, рег. бр. 555, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Борис Серафимов Јовановски со седиште во град Куманово, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 76.

Предмет на работата на дуќанот е: фурни-ски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-рос Серафимов Јовановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 13688 од 5-XII-1951 год. (1344)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6455/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 512, рег. бр. 512, занает-чискиот дуќан под фирма: Поткивач, Јусеин Миф-таров Идризовски со седиште во град Куманово, ул. „Д. Божинов“ 7.

Предмет на работата на дуќанот е: потковач-ки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусе-ин Мифтаров Идризовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 6455 од 17-VII-1951 год. (1346)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3070/51 годи-на, записан е во регистерот на занаетчиските дуќа-

ни и работилници на страна 395, рег. бр. 395, за-наетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Лазар Кр-стев Манчик со седиште во град Куманово, ул. „Франц Лескошек“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ла-зар Крстев Манчик.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 3070 од 18-IV-1951 год. (1347)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3081/51 год., за-писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 393, рег. бр. 393, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Столар, Светислав Васков Антевски со седиште во град Куманово, ул. „11 ок-томври“ бр. 35.

Предмет на работата на дуќанот е: столар-ски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Све-тислав Васков Антевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 3081 од 18-IV-1951 год. (1348)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2959/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 377, рег. бр. 377, занает-чискиот дуќан под фирма: Бербер, Тодор Петру-шев Божиновски со седиште во град Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То-дор Петрушев Божиновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 2959 од 14-IV-1951 год. (1349)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2352/51 годи-на, записан е во регистерот на занаетчиските ду-кани и работилници на страна 217, рег. бр. 217, за-наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Михајло Наумов Михајловски со седиште во град Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-хајло Наумов Михајловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 2352 од 29-III-1951 год. (1350)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6647/51 год., за-писан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 541, рег. бр. 541, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Грнчар, Михајло Т. Петро-вик со седиште во град Куманово, ул. „9 мај“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчар-ски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-хајло Т. Петровиќ.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Кума-ново, бр. 6647 од 21-XI-1951 год. (1351)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3253/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 560, рег. бр. 560, занаетчишкиот дуќан под фирма: Столар, Воислав Трајков Стефановски со седиште во град Куманово, ул. „Ленин“.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Трајков Стефановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3253 од 30-XII-1951 год. (1352)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 13729/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 554, рег. бр. 554, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бурекчија, Андон Николов Спасовски со седиште во град Куманово, ул. „11 октомври“.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и продажба на бурек.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Николов Спасовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 13729 од 5-XII-1951 год. (1353)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 8032/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 538, рег. бр. 538, занаетчишкиот дуќан под фирма: Пекар, Стојан Златев Димитриевски со седиште во Куманово, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 61.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Златев Димитриевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 8032 од 15-IX-1951 год. (1354)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6705/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 520, рег. бр. 520, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар, Асан Мемедов Ибраимовски со седиште во Куманово, ул. „Доне Божинов“ — Вакувски вод.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан Мемедов Ибраимов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 6705 од 23-VII-1951 год. (1355)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 6483/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 513, рег. бр. 513, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар, Керим Алиов Арслановски, со седиште во град Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Керим Алиов Арслановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 6483 од 17-VII-1951 год. (1356)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3343/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 418, рег. бр. 418, занаетчишкиот дуќан под фирма: Табак, Благој Спасов Саревски со седиште во град Куманово, ул. „Св. Кирил и Методи“ бр. 2-6.

Предмет на работата на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Спасов Саревски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3343 од 28-IV-1951 год. (1357)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2922/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 363, рег. бр. 363, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Димитар Јанков Спасовски, со седиште во град Куманово, ул. „Д. Божинов“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Јанков Спасовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2922 од 14-IV-1951 год. (1358)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2617/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бојација, Цветко Илиев Алексовски, со седиште во град Куманово, ул. „Вера Которка“ бр. 39.

Предмет на работата на дуќанот е: бојацински услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Илиев Алексовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2617 од 6-IV-1951 год. (1359)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2531/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат, Милорад Илиев Најковски со седиште во град Куманово, ул. „Св. Кирил и Методи“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милорад Илиев Најковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2531 од 4-IV-1951 год. (1360)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2233/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач, Саздо Тодосов Јовчевски со седиште во град Куманово, ул. „Д. Божинов“.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо Тодосов Јовчевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2233 од 30-III-1951 год. (1361)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 6421/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 24, рег. бр. 24, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Ацо Славков Дудевски со седиште во град Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 67.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ацо Славков Дудевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6421 од 4-VIII-1952 год. (1333)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 6627/52 година, записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јажар, Саит Асанов Шабановски со седиште во град Куманово, ул. „Иван Гошњак“ бр. 51.

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саит Асанов Шабановски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6627 од 9-VIII-1952 год. (1334)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 6707/52 година, записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електричарска работилница, Киро Стојчев Божиноски со седиште во град Куманово, ул. „11 октомври“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: електричарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Стојчев Божиноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6707 од 12-VIII-1952 год. (1335)

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 6905/52 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 27, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мутавџија, Божин Ѓорѓиев Костик со седиште во град Куманово, ул. „Генерал Темпо“ бр. 57.

Предмет на работата на дуќанот е: мутавџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божин Ѓорѓиев Костик.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6905 од 20-VIII-1952 год. (3136)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1739/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фотограф, Стојан Ѓорѓев Малински са седиште во град Куманово, ул. „Истра“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ѓорѓев Малински.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1739 од 21-III-1951 год. (1367)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 1589/51 год., записан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилница на страна 48, рег. бр. 48, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Фејми Мемедов Ваитовски со седиште во град Куманово, ул. „Генерал Темпо“ бр. 28.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејми Мемедов Ваитовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1589 од 19-III-1951 год. (1368)

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 6966/52 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 28, рег. бр. 28, занаетчишкиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на капи, Цветко Димов Маневски со седиште во Куманово, ул. „Маршал Тито“ бр. 67.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на капи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Димов Маневски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 6966 од 22-VIII-1952 год. (1337)

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 3252/52 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 29, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јорганџија, Илија Иванов Василевски со седиште во град Куманово, ул. „Н. Југославија“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Иванов Василевски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 3253 од 22-VIII-1952 год. (1338)

На основа дозволата на ГНО — Куманово бр. 4978/52 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 33, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Спасо Арсов Трајковски со седиште во град Куманово, ул. „Димитар Влахов“ бр. 42.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасо Арсов Трајковски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Куманово, бр. 4978 од 29-IX-1952 год. (1339)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 2343/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчишкиот дуќан под фирма: Качар, Драгутин Петров Спасевски со седиште во град Куманово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 33.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Петров Спасевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2343 од 30-III-1951 год. (1340)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 14694/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 559, рег. бр. 559, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за изработка на шноли, Владо Димитров Антевски со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на шноли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Димитров Антевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 14694 од 29-XII-1951 год. (1341)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 3006/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 389, рег. бр. 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар, Мико Илиев Цмковски со седиште во град Куманово, ул. „Ленин“.

Предмет на работата на дуќанот е: шапкарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мико Илиев Цмковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3006 од 16-IV-1951 год. (1342)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО — Куманово бр. 141/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Исмаил Р. Кадриевски со седиште во град Куманово, ул. „Генерал Темпо“ бр. 51.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Р. Кадриевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 141 од 6-I-1952 год. (1343)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8752/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Марија Симонова Шутиноска со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија Симонова Шутиноска.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8752 од 15-VIII-1952 год. (1214)

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТАР

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Охридска околија на страна 35, уписана е Селанска работна задруга „Напредок“ со седиште во село Гркополе-Охридско.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 31-VIII-1952 година Предмет на работата и обврските на задругарите предвидени се со правилата на задругата

Задругата полноважно ја претставува, застапува и потпишува претседателот Ристо Стефановски.

Бр. 12193/52 од Народниот одбор на Охридска околија (83)

Со решение на Околинскиот задружен сојуз — Охрид бр. 595 од 4-X-1952 година Нове Таштановски назначен е за директор на Околинското трговско задружно претпријатие „Задругар“ со седиште во Охрид и на должност стапил на 4-X-1952 година од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со решението бр. 1105 од 4-X-1952 година на истиот Задружен сојуз разрешен е од должност досегашниот директор Насте Мише, од кој ден му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Од Народниот одбор на Охридска околија, бр. 11934 од 22-X-1952 год. (87)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Централниот комитет на Народната младина на Македонија Главниот штаб на младинските работни бригади за изградба на хидроцентралите „Маврово“ е ставен во ликвидација.

Се повикуваат должниците и поверителите да ги измират своите долгови односно побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно општо истекот на овој рок нема да се признаваат никакви долгови, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Поменатите измирувања ќе ги врши Централниот комитет на Народната младина на Македонија, преку својата чековна сметка број 803-„Т“-15 при Народната банка — Скопје.

Од ЦК на НМ на Македонија

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 679 од 29-I-1953 година Сточната фарма „Руен“ — Кочани, со чековна с/ка 873-„Т“-45, е ставена во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите да ги измират своите долгови односно побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви барања, а ќе ја смета за исправна состојбата по книгите на Фармата.

Од Ликвидационата комисија (37)

СОДРЖИНА

	Страна
24. Уредба за укинување на Државниот филмски архив на Народна Република Македонија	49
25. Решение за пренос на Детскиот дом „Александар Ранковиќ“ и Старскиот дом Валандово на Народниот одбор на Гевгелиска околија	49

Издавач: Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија“ — Скопје, ул. „29 ноември“. Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка — Скопје број 801-Т-166. Печатница „Гоце Делчев“ II — Скопје.